

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2021 – 2023 година, на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево бр.03-597/1 од 23 март 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-29/20 од 27 март 2020 година, и Дополнување на Барањето за утврдување на тарифа бр.03-765/1 од 23 април 2020 година, заведено со УП1 бр. 08-29/20 од 27 април 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 мај 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:
 - за 2021 година во износ од 2,18 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 2,20 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 2,22 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 9,93%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 9,24%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 8,54%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 1,96 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 2,40 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 2,00 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 2,40 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 2,03 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 2,41 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите

- од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението важи за регулиран период 2021-2023 година.
 6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за регулиран период 2021-2023 година бр.03-597/1 од 23 март 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-29/20 од 27 март 2020 година и Дополнување на барањето бр.03-765/1 од 23 април 2020 година заведено со УП1 бр. 08-29/20 од 27 април 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	2.577.619
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основни средства	265.270
Трошоци за осигурување на основни средства	83.360
Бруто плати	28.224.561
Други услуги	891.414
Останати и вонредни трошоци	4.303.757
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	168.830
Вкупно оперативни трошоци	36.514.811
Остварена просечна пондерирана тарифа	1,94

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	47.074.000	46.861.100	47.566.000
Амортизација	денари	20.110.373	20.941.998	21.794.498
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	15.900.000	8.750.000	15.250.000
Принос на регулирани средства	денари	8.340.526	7.925.000	7.450.342
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	3.058.272	3.058.272	3.058.272
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	72.466.627	72.669.826	73.752.568
Количина	m ³	19.008.624	19.008.624	19.008.624
Просечна тарифа	ден/m ³	3,59	3,61	3,68
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	3,37	3,41	3,49
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	3,81	3,82	3,88

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 29 април 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 5 мај 2020 година на својата веб страницата го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2021-2023 година и ги повикува сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, во рокот утврден во Соопштението до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 од Деловникот за работа бр.01-898 од 30 март 2020 година а имајќи ја во предвид прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 7 мај 2020 година, одржа седница без подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	26.630.397	26.979.971	27.334.788
Амортизација	денари	13.746.517	14.013.718	14.287.626
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	5.108.670	2.811.375	4.899.825
Принос на регулирани средства	денари	8.228.364	7.725.745	7.204.128
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	3.058.272	3.058.272	3.058.272
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	45.547.005	45.661.162	45.768.271
Количина	m³	19.008.624	19.008.624	19.008.624
Просечна тарифа	ден/m³	2,18	2,20	2,22
Минимална просечна тарифа	ден/m³	1,96	2,00	2,03
Максимална просечна тарифа	ден/m³	2,40	2,40	2,41

Со цел утврдување на оперативните трошоци за регулираниот период 2021 – 2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ги анализираше остварените приходи и трошоци на претпријатието за периодот 2015 – 2019 година, како и отстапувањата помеѓу планираните и остварените оперативни трошоци во овој период. ЈП за водоснабдување Студенчица снабдува 7 комунални претпријатија со сурова вода наменета за водоснабдување на населението. Исто така го снабдува и РЕК Осломеј со вода која не се користи како вода за пиење. Од спроведената анализа на доставените податоци е утврдено дека ЈП за водоснабдување Студенчица при презентација на остварените оперативни трошоци во Барањето ги има вклучено сите оперативни трошоци кои настанале за претпријатието со исклучок само на оперативните трошоци настанати за МХЕ Добреноец. При анализата на приходната страна е утврдено дека фактурираниот износ за испорачаната вода на РЕК Осломеј во анализираниот период учествува со 30% до 40% во вкупно фактурираниот износ спрема 7 комунални претпријатија и РЕК Осломеј, а приходот што го остварува претпријатието од РЕК Осломеј учествува со 25% до 35% во приходот остварен збирно од комуналните претпријатија и РЕК Осломеј. Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со цел да ги утврди оперативните трошоци, примени клуч на распределба на остварените оперативни трошоци во периодот од 2015 до 2019 година, согласно процентуалното учество на фактурираните приходи од 7-те комунални претпријатија во вкупните фактурирани приходи од водоснабдување кои ги вклучуваат и приходите од РЕК Осломеј. Овој клуч на распределба е применет при проекција на трошоците за регулираниот период 2021-2023 година. При проекцијата на трошоците за регулираниот период е земена во предвид и стапката на инфлација од 1,5%, објавена од страна на Народната банка на Република Северна Македонија.

Согласно направените анализи, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година ги утврди оперативните трошоци како што следат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани врз основа на просечно остварените трошоци во периодот 2015 – 2019 година согласно клучот за рапределба и зголемени за стапката на инфлација, за 2021 година изнесуваат 1.478.051 денари, за 2022 година изнесуваат 1.500.221 денари и за 2023 година изнесуваат 1.522.725 денари;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства

- се пресметани врз основа на просечно остварените трошоци во периодот 2015 – 2019 година согласно клучот за рапределба и зголемени за стапката на инфлација, за 2021 година изнесуваат 134.136 денари, за 2022 година изнесуваат 136.148 денари и за 2023 година изнесуваат 138.190 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 100.000 денари за секоја од трите години од регулираниот период;
 4. Трошоците за бруто плати се пресметани на ниво на остварените во базната 2019 година согласно применетиот клуч на распределба и зголемени за стапката на инфлација, за 2021 година изнесуваат 21.019.658, за 2022 година изнесуваат 21.334.953 денари и за 2023 година изнесуваат 21.654.977 денари;
 5. Другите услуги се пресметани на ниво на остварените во базната 2019 година согласно применетиот клуч на распределба и зголемени за стапката на инфлација, за 2021 година изнесуваат 673.084, за 2022 година изнесуваат 683.180 денари и за 2023 година изнесуваат 693.428 денари;
 6. Останатите и вонредните трошоци се утврдени на ниво на остварените во базната 2019 година согласно применетиот клуч на распределба и истите изнесуваат 3.141.221 денари за секоја од трите години од регулираниот период;
 7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се утврдени на ниво на остварените во базната 2019 година согласно применетиот клуч на распределба и истите изнесуваат 84.247 денари за секоја од трите години од регулираниот период.

Амортизацијата на основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена да изнесува 13.746.517 денари за 2021 година, 14.013.718 денари за 2022 година и 14.287.626 денари за 2023 година. Имајќи во предвид дека во вредноста на амортизацијата на сопствените основни средства прикажана во Барањето за базната 2019 година не е исклучена амортизацијата на основните средства со кои се обезбедува водата за РЕК Осломеј, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ја утврди амортизацијата на ниво од 73% од прогнозираниот износ за 2020 година (согласно процентуалното учество на фактурираниот приход од сите комунални претпријатија во вкупниот фактуриран приход од водоснабдување), зголемен за 32,13% од предвидената амортизација за новонабавени средства, соодветно за секоја година од регулираниот период.

Средствата за ликвидност согласно барањето на претпријатието се утврдени да изнесуваат 0 денари за секоја од трите години од регулираниот период.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за 2021 година изнесува 8.228.364 денари, за 2022 година 7.725.745 денари и за 2023 година 7.204.128 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на година во износ од 32,13% (согласно процентот на реализација на инвестициите во 2018 и 2019) и тоа за 2021 година во износ од 5.108.670 денари, за 2022 година во износ од 2.811.375 денари и за 2023 година во износ од 4.899.825 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението да изнесува 2,18 ден/ m^3 за 2021 година, 2,20 ден/ m^3 за 2022 година и 2,22 ден/ m^3 за 2023 година.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението изнесува 9,93% за 2021 година, 9,24% за 2022 година и 8,54% за 2023 година.

ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-29/20
7 мај 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски